

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 22 од Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19, 161/20 и 159/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 јули 2021 година, донесе

О Д Л У К А

за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје

1. Регулираниот максимален приход за вршење на регулираната енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија година се одобрува да изнесува 1.485.778.496 денари за дистрибуирана количина на топлинска енергија од 549.549.326 kWh.
2. Врз основа на одобраниот регулиран максимален приход од точка 1 на оваа одлука и согласно Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.65/19 и 219/19), се утврдуваат следниот месечен надоместок и тарифен став за дистрибуција на топлинска енергија:

ДИСТРИБУЦИЈА	единица мерка	износ
Месечен надоместок за услуга дистрибуција на топлинска енергија	ден/месец	17.325.254
Тарифен став по кој дистрибутерот ја продава топлинската енергија на снабдувачот	ден/kWh	1,8280

3. Месечниот надоместок и тарифниот став од точка 2 на оваа одлука ќе се применуваат за грејната сезона 2021/2022 година.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 1 август 2021 година.

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје), согласно Правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19 161/20 и 159/21), (во понатамошниот текст: Правилник), до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика),

достави Барање за одобрување на максимален приход и цена на топлинска енергија за 2021 година на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр.03-1581 од 31 мај 2021 година, заверено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со УП1 бр.08-86/21 од 31 мај 2021 година (во понатамошниот текст: Барање).

Кон Барањето ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје ја достави потребната документација согласно Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 21 од Правилникот, на 10 јуни 2021 година го објави известувањето во врска со Барањето на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика, како и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика на 23 јули 2021 година на својата веб страница ја објави Предлог Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози

Во согласност со Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-1377/1 од 23 јули 2021 година свика подготвителна седница на која предмет на разгледување беше Предлог Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје.

На 27 јули 2021 година се одржа подготвителна седница на која беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, Друштвото за снабдување со топлинска енергија СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, ТЕ-ТО АД Скопје, претставник од Кабинетот на Заменик Претседателот на Влада на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања, Градоначалникот на Град Скопје, Министерството за економија, претставник од Комисијата за заштита на конкуренција, претставник од Стопанска комора на Северна Македонија, претставник од Стопанска комора на северо-западна Македонија, претставник од Сојуз на стопански комори на Македонија, претставник од Организација на потрошувачи на Македонија, како и претставник од Советот за заштита на потрошувачите.

По однос на Предлог Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на 27 јули 2021 година беа доставени забелешки од страна ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје и ТЕ-ТО АД Скопје.

Податоци од Барањето

Барањето на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје е поднесено во согласност со Правилникот и ги содржи следните податоци:

ОПИС	Ед.мерка	2021
Пренесени трошоци	денари	48.394.289
Надоместок за системски услуги и системска резерва	денари	273.463.404
Надоместок за набавка на топлинска енергија - регулиран производител	денари	468.261.346
Надоместок за набавка на топлинска енергија - нерегулиран производител	денари	548.922.595
Фактор на корекција фиксен дел	денари	1.351.198
Фактор на корекција варијабилен дел	денари	- 2.343.868
Регулиран максимален приход	денари	1.509.052.475

Анализа на Регулаторна комисија за енергетика

Регулаторната комисија за енергетика во согласност со Правилникот започна постапка и изврши анализа на доставените податоци и информации од Барањето на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија.

При анализа на доставените податоци во Барањето, Регулаторната комисија за енергетика го утврди следното:

Надоместок за дистрибуција на топлинска енергија

Регулираниот период за регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија изнесува 3 години, од 2019 до 2021 година. Регулаторната комисија за енергетика со Одлуката за определување на надоместокот за услуга дистрибуција на топлинска енергија за 2019, 2020 и 2021 година, регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност дистрибуција на топлинска енергија и тарифен став за 2019 година на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје му одобри надоместок за дистрибуција на топлинска енергија за 2019, 2020 и 2021 година за вршење на регулираната дејност дистрибуција на топлинска енергија. Надоместокот за дистрибуција на топлинска енергија за 2021 година и влезните параметри за негова пресметка се презентирани во следната табела:

Ред. бр.	Опис	2021
1	Оперативни трошоци	144.817.536
2	Амортизација	9.792.103
3	Принос на регулирани средства	2.925.812
4	Надоместок за дистрибуција на топлинска енергија за годината t (Nodst)	157.263.307

Надоместок за системски услуги и системска резерва

Трошокот за набавка на системски услуги и системска резерва за 2021 година изнесува 273.318.736 денари, утврден со Одлуката за определување на регулиран максимален приход за вршење на регулирана дејност производство на топлинска енергија и тарифен став на Друштвото за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје УП1 бр. 08-88/21 од 29 јули 2021 година.

Надоместок за набавка на топлинска енергија

Надоместокот за набавка на топлинска енергија (Nte) за 2021 година е предвиден да изнесува 1.004.556.712 денари. Надоместокот за набавка на топлинска енергија е определен согласно планираните количини на топлинска енергија на излез од дистрибутивниот систем, просечната цена на набавената топлинска енергија и надоместокот за покривање на загубите во дистрибутивниот систем.

Врз основа на претходно наведеното, надоместокот за набавка на топлинска енергија за 2021 година е презентираан во следната табела:

Опис	единица мерка	2021
Надоместок за набавка на топлинска енергија	денари	1.004.556.712
Испорачана количина на топлинска енергија на излез од дистрибутивниот систем (Qisp)	kWh	549.549.326
Просечна цена на набавена топлинска енергија (Ps)	ден/kWh	1,6255
Набавена количина на топлинска енергија во дистрибутивниот систем	kWh	612.457.484
Надоместок за покривање на загубите во дистрибутивниот систем (Lte)	денари	111.256.744

При планирање на набавените количини на топлинска енергија во дистрибутивниот систем, набавените количини од ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за 2021 година е определено да изнесуваат 277.426.551 kWh, додека набавените количини од нерегулираниот производител на топлинска енергија изнесуваат 335.030.933 kWh. Одобрената цена на топлинска енергија од нерегулираниот производител на топлинска енергија е за 15% помала од цената на регулираниот производител.

Одобрените загуби на топлинската енергија во дистрибутивната мрежа за 2020 година изнесуваат 11,18%, при што загубите се признаваат врз основа на влезните количини на топлинска енергија во дистрибутивниот систем.

Во 2021 година во дистрибутивната мрежа се планира вкупно да се набават 612.457.484 kWh, а да се испорачаат 549.549.326 kWh, со што надоместокот за покривање на загубите во дистрибутивниот систем (Lte) во 2021 година се планира да изнесува 111.256.744 денари.

Пренесени трошоци

Пренесените трошоци за 2021 година се пресметани во согласност со Правилникот. Регулаторната комисија за енергетика определи пренесените трошоци (SPT) за 2021 година да изнесуваат 47.960.551 денари и истите се презентирани во следната табела:

Опис		2021
Вкупно пренесени трошоци (SPT)		47.960.551
1	Концесија за дистрибутивната мрежа	45.092.771
1.1	Годишна амортизација на дистрибутивната мрежа	41.946.336
1.2	Надоместок за користење на дистрибутивната мрежа	3.146.435
2	Регулаторен надоместок	657.896
3	Расходи по основ на камати по долгорочни инвестициони кредити	2.043.811
4	Комунални, административни и судски такси и еколошки надоместоци	166.073

Фактор на корекција

Факторот на корекција на ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје за 2020 година кој се применува во 2021 година изнесува 11.295.080 денари. Дополнително, при пресметката на факторот на корекција за 2021 година земен е во предвид преостанат дел од факторот на корекција во 2020 година во износ од -13.974.271 денари. Имајќи го предвид претходно наведеното факторот на корекција кој се применува во 2021 година изнесува -2.679.191 денари.

Остварениот приход од продажба на топлинска енергија, системски услуги и услуга за дистрибуција во 2020 година изнесува 1.478.969.927 денари, додека регулираниот максимален приход во 2020 година, повторно пресметан со признаени вредности наместо прогнозирани изнесува 1.467.675.817 денари.

Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана енергетска дејност производство на топлинска енергија за 2020 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK2020), е презентирани во следнава табела:

Р.бр.	О П И С	2020	
		РКЕ одлука	MARKt-1
1	Оперативни трошоци	143.257.324	143.257.324
2	Амортизација	9.600.000	9.600.000
3	Принос на капитал	3.035.773	3.035.773
4	Надоместок за системски услуги и системска резерва	264.924.631	267.597.048
5	Пренесени трошоци (со концесија мрежа)	48.457.781	48.213.338
5.1	Концесија за дистрибутивната мрежа	48.457.781	48.213.338
5.2	Регулаторен надоместок	601.575	601.575
5.3	Расходи по основ на камати по долгорочни инвестициони кредити	3.661.121	3.672.486
5.4	Комунални, административни и судски такси и еколошки надоместоци	430.938	165.195
6	Фактор на корекција	-5.988.973	-5.988.973
7	Испорачани количина на топлинска енергија на излез од дистрибутивниот систем (Qisp)	519.271.684	495.100.091
8	Просечна цена на набавена топлинска енергија (Ps)	1,7994	1,7761
9	Набавени количини на топлинска енергија во дистрибутивен систем	581.240.238	557.390.200
10	Топлинска енергија за покривање на загуби во дистрибутивен систем	65.098.907	62.290.109
11	Надоместок за покривање на загубите во дистрибутивниот систем (Lte)	117.139.743	110.633.755
12	Потребни количини на влез во дистрибутивен систем	581.240.238	557.390.200
13	Надоместок за набавка на топлинска енергија (Nte = Qisp*Ps + Lte)	1.051.523.356	989.983.361
14	Неоправдани количини на Т.Е. за покривање на загуби поголеми од 11.2%	0	0
15	Неоправдани трошоци за покривање на загуби повеќе од 11.2%	0	0
16	КОРЕГИРАН РЕГУЛИРАН МАКСИМАЛЕН ПРИХОД	1.531.663.644	1.467.675.817

Регулиран максимален приход

Регулираниот максимален приход за 2021 година за вршење на услугата дистрибуција на топлинска енергија со вклучен фактор на корекција е пресметан да изнесува 1.485.778.496 денари.

Количината на топлинска енергија која треба да се испорача на потрошувачите во 2021 година изнесува 549.549.326 kWh.

Имајќи го во предвид горе наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Бр.08-86/21
29 јули 2021 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски